

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, СКОПЈЕ  
ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СКОПЈЕ**



**САМОЕВАЛУАЦИЈА  
НА ПРАВОСЛАВНИОТ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ  
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, СКОПЈЕ**

**Декември 2021**

## Содржина

1. Опис на Факултетот .....	5
1.1. Година на основање .....	5
Табела 1: Приказ на студиската програма на прв циклус (додипломски) студии .....	6
1.2. Значајни реформи.....	6
1.3. Карактеристики на сегашната состојба.....	7
2. Мисија и цели на Факултетот .....	10
2.1. Мисијата и целите на Факултетот како насока за развој на подолг период и во сообразност со потребите на Македонската православна црква и општествената заедница: .....	10
2.2. Стратегија за остварување на мисијата.....	10
3. Надворешна соработка на Православниот богословски факултет во претходните четири години .....	10
3.1. Идни планови на Факултетот за унапредување на надворешната соработка .....	12
4. Соработка на Православниот богословски факултет со црквите, епархиите, црковните служби, владините и невладините организации и со други професионални асоцијации на национално ниво, а во контекст на мисијата, целите и задачите на Факултетот .....	12
5. Учество на Православниот богословски факултет во европски програми .....	12
6. Мобилност на студентите и академскиот кадар.....	13
7. Меѓународна димензија на студентската програма.....	15
8. Контакти со дипломираните студенти .....	15
9. Гостување на странски предавачи во претходните четири години.....	15
10. Број на публикации во последните четири години.....	15
11. Вкупен број организирани научни собири во последните четири години .....	16
Светиклиментов научен собир „Вера и општество“ (06.12.2018).....	16
Научна дебата „Религијата и политиката“ (13.12.2018).....	16
Меѓународна научна конференција „Света Софија – Премудроста која си изгради дом“ (Охрид 11-13.10.2019).....	16

Светиклиментов научен собир „Словата и Словото“ (05.12.2019) .....	17
Светиклиментов научен собир „Образование и заедничарење“ (07.12.2020).....	17
Светиклиментов научен собир „Сеќавање (па́матъ)“ (07.12.2021).....	18
Меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“ во (Скопје, 20118-2021).....	18
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 17.6- 2.7.2018 и 04.8- 23.08.2019) .....	18
12. Финансирање на Православниот богословски факултет .....	19
13. Наставен кадар.....	19
Табела 2: Структура на вработениот академски кадар во постојан работен однос.....	20
Табела 3: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Додипломски студии....	22
Табела 3а: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Втор циклус студии по теологија.....	31
Табела 3б: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Специјалистички студии по методика на религиската настава .....	33
Табела 3в: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Трет циклус студии по теологија.....	35
Табела 4: Реализација на наставата и методи за проверка на знаењата.....	40
Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор и трет циклус студии .....	46
Табела 5: Публикации, стручна литература, семинари и проекти .....	47
Табела 6: Ангажман на наставниците и соработниците во други институции.....	49
14. Студенти.....	50
Табела 7: Структура на запишани студенти на I циклус студии во сите години на студии.....	50
Табела 7а: Структура на запишани студенти на II циклус студии по теологија .....	51
Табела 7б: Структура на запишани студенти на специјалистички студии по методика на религиската настава .....	51
Табела 7в: Структура на запишани студенти на докторски студии.....	52
Табела 8: Број на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска година .....	52

Табела 9: Постигнат успех на студентите.....	53
Табела 10: Вкупен број на дипломирани студенти во последните 5 години .....	53
Табела 11: Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање во соодветната академска година .....	54
Табела 11а: II циклус студии по теологија – вкупен број на студенти кои магистрирале.....	54
Табела 11б: специјалистички студии по методика на религиската настава – вкупен број на студенти кои специјализирале .....	55
Табела 11в: III циклус докторски студии по теологија – вкупен број на студенти кои докторирале .....	55
15. Библиотека.....	56
Табела 12: Податоци за библиотеката.....	56
16. Дидактички простор.....	57
Табела 13: Видови на дидактички простор.....	57
Табела 14: Видови опрема.....	57
Табела 15: Опременост на компјутерски лаборатории.....	58
Табела 16: Пристап до интернет .....	58
Табела 17: Пристап до информациски бази.....	58

## **1. Опис на Факултетот**

### **1.1. Година на основање**

Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ е основан со *Одлука* на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква бр. 360 од 22.07.1977 год., врз основа на чл. 66 точка 12 од Уставот на Македонската православна црква, точка 4 од Резолуцијата на Црковно-народниот собор, донесена на 30 октомври 1974 година, чл. 174 став 3 од Уставот на СФР Југославија, чл. 225 став 3 од Уставот на СР Македонија, како и согласноста на Републичката комисија за односи со верските заедници бр. 05-78/2 од 5.07.1977 година, согласно членовите 18,19, 20 и 21 од Законот за високо образование во СР Македонија.

Својата дејност ја започна на 8 декември 1977 год. - 10 години по обновувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква - заради формирање на високообразовни кадри за потребите на Црквата.

Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, по добивањето на акредитацијата од страна на Министерството за образование на Република Македонија во 2008 година станува придружна членка на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Со ова Факултетот доби можност за поширока соработка со Универзитетот и неговите членки на повеќе нивоа. Богословскиот факултет беше вклучен во повеќе научни проекти, семинари, симпозиуми, едукации, различни манифестации, организирани од Универзитетот.

Од 2009 година Факултетот има свој претставник на Факултетот при Сенатот на Универзитетот.

**Табела 1: Приказ на студиската програма на прв циклус (додипломски) студии**

Приказ на студиските програми										
Бр.	Назив на студиската програма	Година на основање	Последна акредитација	Број на семестри	Вкупен број на предмети	Вкупен број на наставен кадар со полно работно време во постојан работен однос			Пол	
						Наставници	Лектор	Асистенти	М	Ж
1.	Православна теологија (прв циклус)	1977	2020	8	65	6	1	8	13	2
2	Втор циклус едно-годишни студии	2015	2020	2	4+2	8	/	/	6	2
3	Втор циклус две-годишни студии	2015	2020	4	4+4	8	/	/	6	2
4	Специјалистички студии по методика на религиската настава	2020	2020	2	4+2	6	/	/	2	4
5	Трет циклус докторски студии	2018	2018	6	2+6	11	/	/	9	2

## 1.2. Значајни реформи

Активностите во наставно-образовната дејност во овој извештаен период беа насочени кон осовременување на наставно-образовниот процес и усогласување на високообразовната дејност со законските прописи, истовремено обезбедувајќи континуитет во реализацијата на оваа дејност.

Во согласност со новиот Закон за високото образование и новиот Статут на Универзитетот, изготвен е нов Статут на Православниот богословски факултет.

Изготвени се елаборати за акредитација на студиската програма од прв циклус студии по теологија, за повторна акредитација на студиските програми од втор циклус (едногодишни и двогодишни) студии по теологија, како и за акредитација на студиската програма специјалистички студии од втор циклус - Методика на наставата по религиско образование. Изготвен е и елаборат за акредитација на студиската програма од трет циклус студии по теологија, за којшто е добиено решение за акредитација на студиската програма.

Во согласност со актите на Факултетот и Универзитетот, добиени се согласности за вршење на високообразовна дејност на Православниот богословски факултет од лица избрани во звање од наставно-научните совети на Филозофскиот факултет, Филолошкиот факултет, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и Институтот за политичко-правни истражувања во Скопје.

### **1.3. Карактеристики на сегашната состојба**

На Православниот богословски факултет се изведува настава на прв циклус додипломски студии во еден студиски модул: православна теологија и на втор циклус студии по теологија како едногодишни и двогодишни, како и специјалистички студии по методика на религиската настава.

Студискиот модул православна теологија од додипломските студии е опфатен со четири катедри: богословска, систематска, пастирско-катихетска и историска катедра. Студиите на додипломските студии траат 8 семестри, односно се работи за универзитетски четиригодишни додипломски студии со 240 кредити. Основната цел на студиската програма е да се образуваат професионални кадри за наставно-образовна и научноистражувачка дејност во полето на теологијата и нејзините области. Соодносот на предметите е: до 90% се задолжителни предмети и 10% изборни предмети. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на дипломскиот труд. Студентот поседува знаење и разбирање од полето на теолошки науки. Во текот на студиите студентот се стекнал со способност за проценка и комуникациски вештини во различни сегменти на теолошките науки. Се очекува да е оспособен да ги промовира и применува своите теоретски и апликативни сознанија како основа за понатамошно професионално дејствување.

Студиската програма од втор циклус *студии по теологија* е базично втемелена врз православната теологија со примеси на специјализирани сегменти од религиите во македонското општество. Според својот концепт, предметната ориентација и пристап, овој студиум е единствен од овој вид во Република Северна Македонија. Тој им овозможува на студентите да стекнат продлабочени знаења општо за православната теологија, како и специјализирани знаења засебно од областа на православието, исламот, католицизмот, протестантизмот, новите религиозни движења. Воедно значајно ќе биде развиена и истражувачката рамка на теологијата, секако проследена низ соодветната теоретска база, надополнета со истражувачките пристапи, методи, обработка и анализа на податоците, односно извлекување и аргументирање на заклучоците. Предметот Академско пишување, на овој модул треба му даде специфичен квалитет, соодветно воведувајќи ги студентите како да ги препознаваат, класифицираат и како да пишуваат научни трудови од соодветната област, првенствено заради својата фокусираат на критичкото читање и пишување, коешто директно упатува на развивањето на оригиналноста на авторските трудови на студентите. Програмата ја сочинуваат задолжителни и изборни предмети од

Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ и изборни предмети од листата на Универзитетот.

Студиите на Втор циклус едногодишни магистерски студии траат 2 семестри, односно се работи за универзитетски едногодишни последипломски студии со 60 кредити. Основната цел на студиската програма е да се образуваат професионални кадри за наставно-образовна и научноистражувачка дејност во полето на теологијата и нејзините области. Соодносот на предметите е: 66,66% се задолжителни предмети и 33,33% изборни предмети. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на магистерскиот труд. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на магистерски труд. По завршувањето на едногодишните академски студии, студентите се здобиваат со звањето: магистер по теологија.

Студиите на Втор циклус двегодишни магистерски студии траат 4 семестри, односно се работи за универзитетски двегодишни последипломски студии со 60 кредити. Основната цел на студиската програма е да се образуваат професионални кадри за наставно-образовна и научноистражувачка дејност во полето на теологијата и нејзините области. Соодносот на предметите е: 66,66% се задолжителни предмети и 33,33% изборни предмети. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на магистерскиот труд. По завршувањето на едногодишните академски студии, студентите се здобиваат со звањето: магистер по теологија.

Програмата за едногодишни специјалистички студии по методика на религиската настава овозможува специјализантите треба да стекнат знаења од областа на теологијата, педагогијата, педагошката психологија и методиката на религиската настава; да имаат познавања за развојните карактеристики на учениците и дидактичките стандарди за наставните програми. Специјалистичките студии траат 2 семестри, односно се работи за универзитетски едногодишни студии со 60 кредити. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на специјалистички труд. По завршувањето на едногодишните академски студии, студентите се здобиваат со звањето: професор – специјалист по методика на наставата по религиско образование.

Докторските студии по теологија претставуваат надградба на последипломските (мастер) академски студии по теологија. Воедно тие нудат продлабочено, синтетичко и специјализирано образование од теологијата, која на идните доктори на теолошки науки ќе им овозможи самостоен и критички пристап кон анализирање на важни теолошки прашања. Во рамките на овој студиум, значајно е развиена и истражувачката рамка на теологијата, секако проследена низ соодветната теоретска база, надополнета со истражувачките пристапи, методи, обработка и анализа на податоците, односно извлекување и аргументирање на заклучоците. Студиската програма од трет циклус теолошки студии е базично втемелена врз православната теологија, со примеси на специјализирани сегменти од историската и религиозната сфера во македонското



општество и според својот концепт, предметната ориентација и пристап, овој студиум е единствен од овој вид во Република Северна Македонија. Програмата ја сочинуваат задолжителни и изборни предмети од Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје, како и изборни предмети од листата на Универзитетот.

Вака конципираниот студиум овозможува продлабочено научно осознавање на погоре наведените области, потоа на различните аспекти поврзани со православната теологија воопшто, соодветна едукација на кадарот, кој што ќе придонесе за развојот на теолошките науки, а воедно и соодветна комуникација на сите степени од воспитно-образовниот систем. Студиските барања поставени во рамките на оваа програма се насочени кон обезбедување соодветни компетенции што ќе ги квалификуваат докторантите, кои успешно ги совладуваат истите за титулата доктор по теолошки науки. Докторските студии траат 6 семестри, односно се работи за универзитетски тригодишни студии со 180 кредити. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на докторска дисертација. По завршувањето на докторските студии, докторантите се здобиваат со научниот назив: доктор на теолошки науки.

Академскиот кадар за додипломските студии го сочинуваат двајца редовни професори, двајца вонредни професори, двајца доценти, еден лектор, седум асистенти и еден помлад асистент, сите вработени во редовен работен однос.

Академскиот кадар за втор циклус студии го сочинуваат четири редовни професори и четири вонредни професори. Од нив четворица се редовно вработени на Православниот богословски факултет, а четворица се вработени на УКИМ.

Академскиот кадар за специјалистички студии по методика на религиската настава го сочинуваат 4 редовни професори, еден вонреден професор и еден доцент. Од нив тројца се вработени на Православниот богословски факултет, а тројца се вработени на УКИМ.

Академскиот кадар за трет циклус докторски студии го сочинуваат тројца редовни професори, петмина редовни професори во пензија, двајца вонредни професори и еден доцент. Од нив четворица се вработени на Православниот богословски факултет, двајца професори се редовно вработени на УКИМ, а петмина се во пензија.

Како административен кадар на Православниот богословски факултет се вработени четворица.

Вкупниот број на студенти изнесува 79.

Вкупниот број на магистранти запишани на двегодишни студии изнесува 2.

Вкупниот број на магистранти запишани на едногодишни студии изнесува 13.

Вкупниот број на специјализанти запишани на втор циклус специјалистички студии изнесува 3.

Вкупниот број на докторанти запишани на трет циклус докторски студии е еден.

## **2. Мисија и цели на Факултетот**

### **2.1. Мисијата и целите на Факултетот како насока за развој на подолг период и во сообразност со потребите на Македонската православна црква и општествената заедница:**

Основна цел на Факултетот, како највисока богословска, просветна и научна установа во МПЦ е да подготвува високообразовано свештенство, монаштво, и друг потребен високообразован кадар за потребите на Црквата, како и заради развивање и унапредување на богословските науки.

### **2.2. Стратегија за остварување на мисијата**

- Се создаваат поволни услови за Факултетот со членувањето на УКИМ;
- Факултетот и понатаму ја продолжува соработката со православните богословски факултети и другите теолошки факултети во Европа;
- Факултетот ги следи промените и одлично се прилагодува на новите барања: Согласно упатствата на УКИМ се носат нови уредби и правилници и се дополнуваат или обновуваат веќе постоечките;
- Православниот богословски факултет ги следи современите постигнувања на другите факултети во земјава и во странство и позитивните примери ги имплементира како свои;
- Постојано се следат и новините во наставната технологија, но сепак се имплементираат во рамките на финансиските можности на Факултетот и просторната ограниченост;
- Во тек е имплементација на Iknow и Pearn системите.

## **3. Надворешна соработка на Православниот богословски факултет во претходните четири години**

Православниот богословски факултет како високообразовна институција и центар на едукацијата е насочен кон остварување на високообразовна научна и стручна соработка со странски високообразовни, научни и други институции, како дел од грижата за унапредување на вкупниот образовен систем. Таа се остварува преку склучување на договори за меѓународна соработка, размена на кадри, покана на еминентни стручњаци од странство за да ги пренесат сопствените искуства од богословската наука и, обратно, организирање разни видови на стручни манифестации со меѓународно учество, како: научни симпозиуми, конференции и семинари. Активноста на Факултетот во полето на меѓународна соработка во овој извештаен период беше насочена во повторно воспоставување на добрите односи со Факултетите од нашето опкружување.

На 14 октомври 2019 година во просториите на Факултетот, свечено беше потпишан Договор за соработка помеѓу Богословскиот факултет и Католичкиот богословски факултет од Универзитетот во Загреб (бр. 241/1). Договорот за соработка го потпишаа деканите на двата факултета, проф. д-р. Ѓоко Ѓорѓевски и проф. д-р. Марио Цифрак, а на свеченото потпишување на Договорот присуствуваа и поглаварот на Македонската православна црква, Неговото Блаженство, Архиепископот Охридски и Македонски г.г. Стефан, ректорот на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола Јанкуловски, д-р Киро Сотојанов, бискуп скопски и епископ струмичко-скопски од Католичката црква, заедно со продеканите на двата факултета: проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ и доскорешниот продекан проф. м-р Петко Златески, како и продеканите од Католичкиот богословски факултет од Загреб, проф. д-р Ружица Разум, продекан за настава, проф. д-р. Ненад Маловиќ, продекан за меѓународна соработка и доцент д-р Анто Баришиќ, продекан за организација и подрачни студии.

Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје има потпишано договори за соработка и со следните високообразовни установи од земјата и странство:

- Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Број 265 од 7.12.2012), а преку него и со
- Московската Духовна академија, Русија, 2013 година;
- Санспетербуршата академија, Русија, 2014 година;
- Папскиот универзитет Урбанијана во Рим, Италија 2015 година.
- Исто така ПБФ соработува со неколку Универзитети и нивните теолошки факултети во Романија (2013).

Соработката со високообразовните установи од странство, Факултетот ја остварува преку организирање размена на научноистражувачкиот кадар, размена на информации за научноистражувачки проекти, меѓусебна поддршка во подготовка и имплементирање на научноистражувачки проекти, поддршка во организирање на меѓународни работилници,

симпозиуми, конференции и конгреси, меѓусебна поддршка во активности од издавачката дејност и др.

### **3.1. Идни планови на Факултетот за унапредување на надворешната соработка**

- Потпишување на договори со други Православни факултети за соработка;
- Размена на студенти и професори;
- Взаемно признавање на дипломите и
- Учество на последипломски студии.

## **4. Соработка на Православниот богословски факултет со црквите, епархиите, црковните служби, владините и невладините организации и со други професионални асоцијации на национално ниво, а во контекст на мисијата, целите и задачите на Факултетот**

- Постои соработка со црквите и епархиите;
- Постои соработка со владини и невладини организации;
- Постои соработка и со други професионални асоцијации на национално ниво.

## **5. Учество на Православниот богословски факултет во европски програми**

Православниот богословски факултет во извештајниот период има склучено два договори за студентска мобилност со програмата Еразмус +. Имено, на 27 јануари 2017 година се склучени договори за меѓусебна соработка на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје со Богословскиот факултет од Софија, Република Бугарија и со Богословскиот факултет од Велико Трново, Република Бугарија. Оваа соработка подразбира мобилност и студентска размена на студенти во времетраење на еден семестар и еквиваленција на положени испити. Во рамки на програмата ЕРАЗМУС + беше реализирана размена на 1 студент, односно на Факултетот беше остварена посета од 1 странски студент од Република Бугарија.

## 6. Мобилност на студентите и академскиот кадар

- Мобилност на студентите, засега, постои само во рамките на постдипломските студии;
- Мобилноста на наставниот кадар е задоволувачка: професори од Православниот богословски факултет се чести предавачи на некои од факултетите во состав на УКИМ, како и предавачи на теолошките факултети на меѓународно ниво.
- Од учеството на наставниот кадар на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје на домашни и меѓународни научни собири, во овој временски период се издвојуваат следниве:
  - а) Меѓународна библиска конференција „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet“ (10-14.10.2018 Софија)
  - б) По повод дваесетгодишното постоење на *Biblioteca Biblica*, во периодот од 10 до 14 октомври 2018 година, на Богословскиот факултет во Софија, а во соработка со *SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas)*, била организирана меѓународна библиска конференција на тема: „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in Novo patet“. На конференцијата учество земаа д-р Ѓоко Ѓорѓевски и д-р Ратомир Грозданоски.
  - в) Семинар по систематско богословие и христијанска философија (22.11.2018 и 30-31.10.2019 Велико Трново)
  - г) На семинарот по систематско богословие и христијанска философија на Универзитетот во Велико Трново учество земаа д-р Милан Ѓорѓевиќ и м-р Кирче Трајанов.
  - д) Алумни конференција: „Дојдете и видете“. Гостопримството како основен услов за меѓурелигиски дијалог (26-29.11.2019)
  - ѓ) Во организација на *KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst)* со седиште во Бон, Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје и Фондацијата „Свети Фотиј Велики“ од Скопје се одржа алумни конференција на КААД во Охрид. На настанот земаа учество поранешни стипендијанти на КААД од Колумбија, Кина, Унгарија, Иран, Бугарија, Србија и Македонија, како и генералниот секретар на КААД д-р Херман Вебер, како и референтот за Источна Европа на КААД Маркус Лајмбах. Во рамките на конференцијата беа остварени средби со Неговото Блаженство, Архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан, бискупот Киро Стојанов, Неговото Високопреосвештенство, митрополитот дебарско-кичевски г. Тимотеј и деканот на Факултетот.
  - е) Демирхисарска летна школа (2018-2019). Православниот богословски факултет во секоја година учествува на Демирхисарска летна школа. Школата се реализира со цел продолжување на долгорочните планови и активности на локалната самоуправа на општина Демир Хисар, а со финансиска поддршка на Министерството за култура, како и со партнерство на: Центарот за истражување на културното наследство при

Македонската академија на науки и уметности, Манастирот „Свети Јован Претеча“ – Слепче, Православниот богословски факултет, Архитектонскиот факултет, Филозофскиот факултет (Катедрата за историја и Катедрата за историја на уметност и археологија) и Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Археолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип и Институтот за Старословенска култура, Прилеп. Во склоп на школата секоја година функционира Теолошка секција раководена од доцент д-р Виктор Недески, на која учествуваат студенти од Православниот богословски факултет. На оваа секција се обработуваат различни теми од областа на црковното наследство на Демирхисарскиот регион, локалната патристичка традиција, како и теми од современиот живот на Црквата. Интердисциплинарниот карактер на школата овозможува стекнување на знаења од различни области, а ја отвора можноста и за посериозна соработка на институциите кои се вклучени во школата во повеќе проекти поврзани со богословската мисла, културата, уметноста, архитектурата и историјата на Демирхисарскиот регион.

ж) Научен собир „Католичката црква во Македонија низ својата историја“ (10.11.2018). Во организација на Католичката црква во РМ и Католичкиот богословски факултет во Сараево, на 10 ноември 2018 година беше организиран научен собир на тема „Католичката црква во Македонија низ својата историја“. На собирот учество земаа деканот д-р Ѓоко Ѓорѓевски, проф. д-р Дејан Борисов и поранешниот проф. д-р Јован Белчовски.

е) Факултетот во организација на Македонскиот центар за меѓународна соработка зеде учество во повеќе проекти за меѓурелигиска соработка.

з) Во текот на извештајниот период секоја година е организиран Меѓурелигиски час – проект организиран од фондацијата Конрад Аденауер во соработка со ПБФ и Факултетот за исламски науки. Во рамките на овој проект реализирани се вкупно четири средби во текот на секоја година. Потребно е да се истакне дека овие активности се надоврзуваат врз веќе воспоставена традиција на меѓурелигиска соработка на Богословскиот факултет со Факултетот за исламски науки која трае скоро дваесет години.

с) Како дел од меѓурелигиската меѓународна соработка е и посетата на црковната делегација, составена од проф. д-р Дејан Борисов и проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ на Исламската Република Иран во јули 2018 година.

и) Со поддршка на Екуменската иницијатива на жените, на 05.04.2019 година на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ беше одржан меѓурелигиски форум на тема: „Местото и улогата на религиозната жена во општеството“. Како дел од истиот проект беа отпечатени меѓурелигиски календари и беше организирана посета на светилишта во Преспанско-пелагониската епархија.

## **7. Меѓународна димензија на студентската програма**

Дипломите од Православниот богословски факултет се признати во Македонија и од страна на теолошките факултети во странство, така што дипломираните студенти од Православниот богословски факултет без проблем ги продолжуваат своите постдипломски студии на сродните факултети во составот на УКИМ и теолошките факултети во странство.

Со завршување на вториот циклус студии магистрантите на Православниот богословски факултет стекнуваат право на запишување трет циклус на студии (согласно член 96 од Законот за високо образование на Р.С. Македонија).

Со завршување на специјалистичките студии по методика на религиската настава, специјализантите на Православниот богословски факултет стекнуваат право да го предаваат предметот Етика во религиите во основните училишта во Република Северна Македонија.

## **8. Контакти со дипломираните студенти**

Дипломираните студенти редовно се покануваат на научни средби, семинари, конференции и свечености кои ги организира Православниот богословски факултет.

## **9. Гостување на странски предавачи во претходните четири години**

Во рамките на програмата, на Богословскиот факултет гостуваше д-р Свилен Тутеков, во придружба на д-р Смилен Марков, обајцата професори од Богословскиот факултет во Велико Трново, Бугарија, со што беше реализирана и првата соработка меѓу богословските факултети во Скопје и Велико Трново во рамките на програмата ЕРАЗМУС+.

## **10. Број на публикации во последните четири години**

Во текот на извештајниот период излегоа три изданија на Годишниот зборник како двоброј, за 2015-2016 година, за 2017-2018 година и за 2019-2020 година.

Како конференциски зборници излегоа од печат Зборникот од Меѓународната конференција „Свети Климент Охридски – Милоста и милосрдие во Библијата и во

Црквата“ (2019), Зборникот на трудови од Првиот и Вториот Светиклиментов научен собир, насловен „Предание и општество“ (2018) и Зборникот на трудови од третиот Светиклиментов научен собир, насловен „Словата и словото“ (2019).

## **11. Вкупен број организирани научни собири во последните четири години**

Во временскиот период од 2018 до 2021 година, Православниот богословски факултет беше организатор на вкупно 12 научни собири:

### **Светиклиментов научен собир „Вера и општество“ (06.12.2018)**

Во склоп на чествувањата на двата јубилеја - 1000-годишнината од Охридска Архиепископија и 60-годишнината од Македонската православна црква, на 6.12. 2018 година се организираше еднодневен научен собир на Факултетот, посветен на свети Климент Охридски.

### **Научна дебата „Религијата и политиката“ (13.12.2018)**

Македонското политолошко друштво и Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје на 13.12.2018 година (Четврток) во 10:00 часот во салата на Православниот богословски факултет организираше научна дебата на тема „Политиката и религијата“. Поздравни обраќања на научната дебата има проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, м-р Даријан Сотировски, Претседател на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, деканот д-р Ѓоко Ѓорѓиевски и доц. д-р Марјан Ѓуровски, Претседател на Македонското политолошко друштво, додека воведничари неа митрополит Европски г. Пимен, проф. д-р Цане Мојаноски, Факултет за безбедност, Скопје, проф. д-р Хасан Цило од Факултетот за исламски науки и продеканот д-р Милан Ѓорѓевиќ. Свои излагања на дебата имаа повеќе професори од академската заедница во Република Македонија меѓу кои проф. д-р Александар Спасеновски, Правен факултет - Скопје, проф. д-р Ратомир Гроздановски Богословски факултет - Скопје, проф. д-р Проф. д-р Славејко Сасајковски ИСППИ при УКИМ - Скопје, проф. д-р Владимир Божиновски Правен факултет - Скопје и други.

### **Меѓународна научна конференција „Света Софија – Премудроста која си изгради дом“ (Охрид 11-13.10.2019)**

Во организација на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, а со поддршка на Македонската православна црква, Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје и Министерството за култура, од 11 до 13 октомври 2019



година во Охрид и Струга се одржа меѓународната конференција „Света Софија – Премудроста која си изгради дом“.

Во рамките на свеченото обраќање на свеченото отворање на конференцијата во црквата „Света Софија“ во Охрид свое обраќање пред присутните имаа Неговото Блаженство, Архиепископот охридски и македонски г. г. Стефан и проф. д-р Никола Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

На оваа научна конференција говореа еминентни професори и теолози од универзитети од повеќе европски земји: д-р Ролан Мејне од Италија, д-р Карл Вилхем Нибур од Германија, д-р Николај Арачки од Словенија, д-р Марио Цифрак, д-р Ружица Разум и д-р Ненад Маловиќ од Хрватска, д-р Драгана Јанџиќ од Србија, д-р Горан Јаниќиевиќ од Босна и Херцеговина, д-р Ивајло Најденов, д-р Иван Желев Димитров, д-р Емил Трајчев, д-р Екатерина Дамјанова, д-р Росен Русев и м-р Јана Драгомирова од Бугарија и д-р Ѓоко Ѓорѓевски, д-р Ратомир Грозданоски, д-р Милан Ѓорѓевиќ, д-р Дејан Борисов, д-р Анета Јовковска, м-р Кирче Трајанов, м-р Виктор Недески, д-р Стефан Гоговски и д-р Илче Мицевски од Македонија. Еден дел на конференцијата беше посветен на храмот на охридските архиепископи именуван по Мудроста – црквата „Света Софија“ во Охрид – нејзината историја, архитектура, фрескоживопис и уметност, додека другиот дел беше сосредоточен на мудроста во Библијата, теологијата, филозофијата и практичното богословие на Црквата. Учесниците на конференцијата дадоа релевантна анализа на зададената конференциска тема и голем придонес во размената на експертските знаења, професионалните практики и индивидуалните искуства од што се очекува во иднина да произлезе взаемна меѓународна соработка помеѓу образовните институции и научноистражувачкиот сектор.

### **Светиклиментов научен собир „Словата и Словото“ (05.12.2019)**

Третиот Светиклиментов научен собир беше посветен на темата: „Словата и Словото“. Научниот собир „Словата и Словото“ имаше за цел да ја визирира многуслојноста на прашањето за словесноста во контекст на философијата, филологијата, лингвистиката, книжевноста, психологијата, историјата, правото, социологијата, уметноста и архитектурата – и да ги постави во релација со православно богословие и да ги лоцира можните точки на нивно взаемно проникнување и синтетизирање.

### **Светиклиментов научен собир „Образование и заедничарење“ (07.12.2020)**

Состојбата на глобална пандемија и подемот на комуникациските технологии го обликуваа амбиентот во кој се одвиваше четвртиот Светиклиментов научен собир. Образованието се соочуваше со двоен предизвик – од една страна, да се справи со ограничувањата на социјализацијата и движењето на луѓето, а од друга страна, да изнајде

адекватен модус на ползување на технологиите при справувањето со актуелната ситуација. Дали и до кој степен образованието во кое физичкото заедничарење е ускратено или е сведено на минимум може да ја исполни својата основна задача? Понатаму, со оглед тоа дека ограничувањата што ги налага актуелната здравствена ситуација се со времен карактер, се отвори прашањето дали постојат начини и стратегии за компензирање на оние елементи од образовниот процес што се запоставени при онлајн наставата? Наведените прашања, како и општите теми за односот меѓу образованието и верата се најдоа во центарот на вниманието на четвртиот Светиклиментов научен собир на тема „Образование и заедничарење“.

### **Светиклиментов научен собир „Сеќавање (пáмaтb)“ (07.12.2021)**

Светиклиментовиот научен собир, како годишен настан на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, од почетокот се профилира како духовно-интелектуален простор за средба и споделување на академско ниво. Петтото продолжение на настанот, посветен на темата: „Сеќавање (пáмaтb)“ се надоврза на ваквиот интердисциплинарен концепт со тоа што се обиде да ги прикаже и спореди различните перспективи кон предложената тема.

### **Меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“ во (Скопје, 20118-2021)**

Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустинијан I“ е значаен катагодишен научен настан во организација на Универзитетот „Евробалкан“ – Скопје, Институтот за национална историја и Православниот богословски факултет. Од Православниот богословски факултет учество имаат земено д-р Ѓоко Ѓорѓевски, д-р Милан Ѓорѓевиќ, д-р Анета Јовковска, м-р Кирче Трајанов, д-р Виктор Недески и д-р Александар Крстаноски.

### **Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 17.6-2.7.2018 и 04.8- 23.08.2019)**

Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е научен настан кој се организира повеќе од половина век. На меѓународниот семинар се вклучени повеќе единици на Универзитетот, меѓу кои и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Институтот за македонска литература, Филозофскиот факултет, Природно-математичкиот факултет, Факултетот за музичка уметност и Православниот богословски факултет. Според повеќегодишната традиција, деканот на Факултетот редовно учествува на научниот настан, а предавањето се реализира во манастирот „Свети Наум Охридски“.

## 12. Финансирање на Православниот богословски факултет

- Факултетот е финансиран со 55% од Македонската православна црква, 10% од студентската партиципација и 35% од Министерството за образование на Република Северна Македонија;
- Уделот на студентската партиципација во вкупните средства на Факултетот е 10%;
- Цената на додипломските студии за студент по година изнесува:
  - Редовен студент: 200 евра
  - Вонреден студент: 400 евра.
- Цената на втор циклус студии по теологија изнесува:
  - Едногодишни студии: 1500 евра
  - Двогодишни студии: 2000 евра.
- Цената на специјалистичките студии по методика на религиската настава изнесува 1500 евра.
- Цената на трет циклус докторски студии по теологија изнесува 4500 евра.

## 13. Наставен кадар

На Православниот богословски факултет во редовен работен однос моментално (декември 2021 година) се вработени двајца редовни професори, двајца вонредни професори, двајца доценти, еден лектор, седум асистенти и еден помлад асистент. Што се однесува до наставниот кадар, во периодот од јануари 2018 до декември 2021 година се случија следниве промени во работниот однос: Еден редовен професор се пензионираше во септември 2019 година (д-р Ацо Гиревски), а еден редовен професор се пензионираше во септември 2020 година (д-р Стефан Санџакоски). Еден вонреден професор се пензионираше во септември 2019 година (м-р Петко Златески). На еден асистент му престана работниот однос во декември 2017 (м-р Владо Недески), а на друг асистент му престана работниот однос на 3 април 2019 година (м-р Сашо Целески). Двајца асистенти започнаа со редовен работен однос на 06 декември 2019 година (д-р Стефан Гоговски и д-р Илче Мицевски-Игнат), а еден асистент започна со редовен работен однос во февруари 2021 година (д-р Александар Крстаноски). Еден асистент е избран за доцент во декември 2019 (д-р Анета Јовковска), а друг асистент е избран за доцент во ноември 2021 година (д-р Виктор Недески). Детални информации за структурата на академскиот кадар на Православниот богословски факултет се содржани во табелите 1, 2, 3 и 4.

Табела 2: Структура на вработениот академски кадар во постојан работен однос

Структура на вработениот академски кадар во постојан работен однос							
Ред. бр.	Категорија на звања	Година на вработување на ПБФ	Пол		Вкупно		Процент со научен степен <i>Доктор на науки</i>
			М	Ж	Број	Просечна старост	
	<i>Редовен професор</i>						
1	Ред. проф. д-р Ацо Гиревски	1989-2019	1	/	1	/	+
2	Ред. проф. д-р Ратомир Грозданоски	1990	1	/	1	62	+
3	Ред. проф. д-р Стефан Санџакоски	1990-2020	1	/	1	/	+
4	Ред. проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски	2001	1	/	1	53	+
	<b>ВКУПНО</b>	<b>1976-2001</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>57,5</b>	<b>100%</b>
	<i>Вонреден професор</i>						
1	Вон. проф. д-р Дејан Борисов	2006	1		1	44	+
2	Вон. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ	2012	1		1	40	+
3	Вон. проф. м-р Петко Златески	1991-2019	1		1	/	-
	<b>ВКУПНО</b>	<b>1991-2012</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>42</b>	<b>76,3%</b>
	<i>Доцент</i>						
1	Доцент д-р Анета Јовковска	2009 доцент од 2019		1	1	43	+

2	Доцент д-р Виктор Недески	2017 доцент од 2021	1		1	31	+
	<b>ВКУПНО</b>	<b>2009- 2017</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>
	<i>Лектор</i>						
1	д-р Марија Гиревска	2012		1	1	41	+
	<b>ВКУПНО</b>	<b>2012</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>
	<i>Асистент</i>						
1	Асс. д-р Дарко Анев	2009	1		1	37	+
2	Асс. д-р Стефан Гоговски	2019	1		1	32	+
3	Асс. д-р Илче Мицевски-Игнат	2019	1		1	37	+
4	Асс. д-р Александар Крстаноски	2021	1		1	37	+
5	Асс. м-р Борче Грамбозов	2017	1		1	32	-
6	Асс. м-р Кирче Трајанов	2009	1		1	39	-
7	Асс. м-р Николче Гурчиновски	2009	1		1	40	-
8	Асс. м-р Владо Недески	2019 – 2017	1		1	/	-
9	Асс. м-р Сашо Целески	2012- 2019	1		1	/	-
	<b>ВКУПНО</b>	<b>2009- 2021</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>36,3</b>	<b>57,14%</b>
	<i>Помлад асистент</i>						
1	Пом. асс. Бобан Митевски	2010	1		1	38	-
	<b>ВКУПНО</b>	<b>2010</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>0%</b>

Табела 3: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Додипломски студии

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Додипломски студии							
Ред бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Наставни дисциплини на наставникот на студиската програма (период на предавање доколку има измени во последните четири години)	Код	Фонд на часови по наставна дисциплина	Семестар	Вкупен фонд на часови (години)	Научна област во која е стекнат докторат (магистериум) според Класификација, наслов на докторатот (магистериумот) и година на докторирање (магистрирање)
1.	проф. д-р Ацо Гиревски (редовен професор до 09.2019)	Вовед во теологија (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 110	4+0	I	60	Теологија и јазик Докторат: „Македонскиот превод на Библијата со посебен осврт врз неговата улога во современата мисија на Црквата“ (2003)
		Агиологија (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 440	4+0	IV	60	
		Омилитика-теорија (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 770	2+2	VII	60	
		Омилитика-историја (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 860	2+2	VIII	60	
		Пастирско богословие I (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 730	4+0	VII	60	
		Пастирско богословие II (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 830	4+0	VIII	45	
		Мисија во Православната црква (изборен)	ПБФ 831	2+0	VIII	45	

		(до септември 2019)					
		Парохиска администрација (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 854	3+0	VIII	30	
2.	проф. д-р Ратомир Грозданоски (редовен професор)	Старогрчки јазик I (задолжителен)	ПБФ 140 Т 1043/19	2+1 2+1	I	45	Филологија и теологија; библистика и средновековна книжевност  Докторат: „Библијата во делата на свети Климент Охридски“ (2001)
		Старогрчки јазик II (задолжителен)	ПБФ 240 Т 2043/19	2+1 2+1	II	45	
		Старогрчки јазик III (задолжителен)	ПБФ 360 Т 3053/19	2+1 2+1	III	45	
		Старогрчки јазик IV (изборен)	ПБФ 461 Т409И/19	2+1 2+1	IV	45	
		Вовед во Светото писмо на Новиот завет (задолжителен)	ПБФ 210	4+0	II	60	
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза I (задолжителен)	ПБФ 310 Т 3023/19	2+2 2+2	III	60	
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза II (задолжителен)	ПБФ 410 Т 4013/19	2+2 4+0	IV	60	
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза III (задолжителен)	ПБФ 510 Т 5013/19	4+0 4+0	V	60	
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза IV (задолжителен)	ПБФ 610 Т 6013/19	4+0 4+0	VI	60	
3.	проф. д-р Стефан Санџаковски (редовен професор до 09.2020)	Патрологија I (задолжителен) (до септември 2020)	ПБФ 330	4+0	III	60	Философија Докторат: „Апофатичка философија на Corpus Aeopagiticum“ (1997)
		Патрологија II (задолжителен) (до септември 2020)	ПБФ 430	4+0	IV	60	
		Христијанска етика со аскетска теологија I (задолжителен) (до септември 2020)	ПБФ 540	4+0	V	60	
		Христијанска етика со аскетска теологија II (задолжителен) (до септември 2020)	ПБФ 630	4+0	VI	60	
4.	проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски	Вовед во Светото писмо на	ПБФ 120	6+0	II	60	Библиска теологија

	(редовен професор)	Стариот завет (задолжителен)	Т 2013/19	4+0			Докторат: „Прилог кон проучувањето на Соломоновата збирка од книгата Соломонови изреки (Изреки 10,1-22,16)“ (2001)
		Библиска историја со археологија (задолжителен)	ПБФ 220 Т 1023/19	6+0 4+0	I	60	
		Свето писмо на Стариот завет – егзегеза I (задолжителен)	ПБФ 340 Т 3013/19	2+2 4+0	III	60	
		Свето писмо на Стариот завет – егзегеза II (задолжителен)	ПБФ 450 Т 4013/19	2+2 4+0	IV	60	
		Староеврејски јазик I (задолжителен)	ПБФ 160	1+1	I	60	
		Црковно пеење III (изборен) (2019-2020)	Т 309И/19	2+2	III	60	
		Црковно пеење IV (изборен) (2019-2020)	Т413И/19	2+1	IV	60	
5.	м-р Петко Златески (вонреден професор)	Христијанска апологетика (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 560	4+0	V		Педагошка методологија  Магистериум: „Критичка студија на педагошката поема од Макаренко“ (1985)  Истражување во процес за докторат на тема: „Црковно-музичката традиција во Македонија“
		Историја на религиите (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 650	4+0	VI		
		Црковно пеење I (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 170	2+1	I		
		Црковно пеење II (задолжителен) (до септември 2019)	ПБФ 375	1+1	II		
		Црковно пеење III (изборен) (до септември 2019)	ПБФ 371	2+1	III		
6.	д-р Дејан Борисов (вонреден професор)	Историја на христијанската црква I (задолжителен)	ПБФ 320 Т 3033/19	4+0 4+0	III		Црковна историја  Докторат: „La doppia giurisdizione ecclesiastica nell'eparchia di Skopje nel
		Историја на христијанската црква II (задолжителен)	ПБФ 420 Т 4033/19	4+0 4+2	IV		
		Историја на Македонската православна црква I (задолжителен)	ПБФ 550 Т 5043/19	4+0 4+0	V		
		Историја на Македонската православна црква II	ПБФ 640 Т 6043/19	4+0 6+0	VI		



		(задолжителен)					XIX secolo e il metropolita di Skopje Teodosio“ (2012)
		Канонско право I (задолжителен)	ПБФ 750	5+1			
		Канонско право II (задолжителен)	ПБФ 820	6+0			
		Црковно пеење I (задолжителен) (2019-2020)	T1063/19	2+2	I		
7.	д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор)	Философија (задолжителен)	ПБФ 130	4+0	I		Философија  Докторат: „Nikolas Kabasilas – ein Weg zu einer Synthese der Traditionen (Никола Кавасила – еден пат кон синтеза на традициите)“ (2011)
		Психологија со логика (задолжителен)	ПБФ 230	2+1	II		
		Православно богословие 16-19 век (задолжителен)	ПБФ 570	4+0	V		
		Православно богословие 20 и 21 век	ПБФ 670	3+1	VI		
		Православно богословие 15- 21 век	T 5063/19	6+0	V		
		Протестантизам	ПБФ 652	2+0	VI		
8.	д-р Анета Јовковска (доцент)	Христијанска педагогија (задолжителен)	ПБФ 740 T 7043/19	3+2 3+2	VII		докторат: компаративна педагогија  магистериум: педагошка психологија  специјализација: методика на религиската настава  Докторат: „Образованието, духовноста и вредносните ориентации кај адолесцентите“ (2015)
		Методика на религиската настава (задолжителен)	ПБФ 840 T 8013/19	3+2 4+0	VIII		
		Историја на религиите (задолжителен) (од 2019)	ПБФ 650 T 6053/19	4+0 4+0	VI		
		Дидактика (изборен)	ПБФ 261 T410И/19	2+1 2+1	II VI		
		Библско и светоотечко учење за воспитанието (изборен)	ПБФ 372	2+1	III		
		Ислам (изборен)	ПБФ 651	2+0	VI		
9.	д-р Виктор Недески	Црковна архитектура и христијанска уметност (задолжителен) (во 2018 и 2019)	ПБФ 660 T 6063/19	3+1 4+0	VI		Теологија (Патрологија и Агиологија)
		Хеортологија (задолжителен) (2019)	ПБФ 840	3+0	VII		
		Историја на помесните	ПБФ 530	2+0	V		

	(доцент)	православни цркви (задолжителен) (од 2018)					Докторат: „Охридските архиепископи и латинскиот запад (XI-XIII век)“ (2020)
		Патрологија I (задолжителен) (од 2019)	ПБФ 340 Т 3043/19	4+0 4+2	III		
		Патрологија II (задолжителен) (од 2019)	ПБФ 430 Т 4043/19	4+0 4+2	IV		
		Агиологија со хеортологија (задолжителен) (од 2021)	Т 4053/19	4+2	IV		
10.	д-р Марија Гиревска (лектор)	Англиски јазик I (2015 задолжителен од 2019 изборен)	ПБФ 180 Т 107И/19	2+1 2+2	I		Англиски јазик и книжевност, теорија на книжевност  Докторат: „Наследството на готскиот роман во англо-американскиот фантастичен расказ“ (2015)
		Англиски јазик II (2015 задолжителен од 2019 изборен)	ПБФ 260 Т207И/19	2+1 2+2	II		
		Англиски јазик III (2015 задолжителен од 2019 изборен)	ПБФ 350 Т 307И/19	2+1 2+2	III		
		Англиски јазик IV (2015 задолжителен од 2019 изборен)	ПБФ 460 Т406И/19	2+1 2+1	IV		
		Македонска преродба и црковна книжевност (изборен)	ПБФ 466	3+1	IV		
11.	м-р Борче Грамбозов (асистент)	Библиска историја со археологија (задолжителен) (2018)	ПБФ 220	6+0	I		Догматика на Православната црква
		Вовед во Светото писмо на Стариот завет (задолжителен) (2018)	ПБФ 220	6+0	II		Магистриум: Догматските термини во Никео – Цариградскиот символ на верата“ (оригинален наслов на грчки: „Οι δογματικοί όροι στα Σύμβολα Πίστεως Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως“ (2016)
		Догматика I (задолжителен) (од 2019)	ПБФ 520 Т 5023/19	3+1 6+0	V		Докторат (завршен, пред одбрана): „Откровението на Троичниот Бог врз основа
		Догматика II (задолжителен) (од 2019)	ПБФ 620 Т 6023/19	3+1 6+0	VI		

							на Стариот и Новиот завет кај светите отци од четвртиот век“ (оригинален наслов на грчки: Η Αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού με βάση την ενότητα της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης στους Πατέρες του τέταρτου αιώνα).
12.	м-р Кирче Трајанов (асистент)	Вовед во теологија (задолжителен) (во 2018)	ПБФ 110	3+0	I		Класични студии (Византиска теологија и класична филологија ) Магистерниум: „Реториката во проповедите на свети Јован Златоуст“ (2012)
		Омилитика-теорија (задолжителен)	ПБФ 760	2+2	VII		
		Омилитика-историја (задолжителен)	ПБФ 830	2+2	VIII		
		Пастирско богословие I (задолжителен)	ПБФ 730	2+1	VII		
		Пастирско богословие II (изборен)	ПБФ 853	2+1	VIII		
		Парохиска администрација (изборен)	ПБФ 853	1+1	V		
		Мисија во Православната црква (изборен)	ПБФ 831 Г 7023/19	2+0 4+0	VIII		
		Пастирско богословие (задолжителен)	Г 7033/19	4+2	VII		
		Омилитика (задолжителен)	Г 8033/19	4+2	VIII		
13.	д-р Дарко Анев	Старогрчки јазик I (задолжителен)	ПБФ 140 Г 1043/19	2+1 2+1	I		Библистика – Егзегеза и антички јазици во ранохристијанскиот период
		Старогрчки јазик II (задолжителен)	ПБФ 240 Г 2043/19	2+1 2+1	II		
		Старогрчки јазик III (задолжителен)	ПВФ 360 Г 3053/19	2+1 2+1	III		
		Старогрчки јазик IV (изборен)	ПБФ 461 Г409И/19	2+1 2+1	IV		

	(асистент)	Вовед во Светото писмо на Новиот завет (задолжителен)	ПБФ 210	4+0	II		Докторат: „Спасоносните перспективи на просторноста според јовановото Евангелие, глава 14“ (2019)
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза I (задолжителен)	ПБФ 310 Т 3023/19	2+2 2+2	III		
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза II (задолжителен)	ПБФ 410 Т 4013/19	2+2 4+0	IV		
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза III (задолжителен)	ПБФ 510 Т 5013/19	4+0 4+0	V		
		Свето писмо на Новиот завет – егзегеза IV (задолжителен)	ПБФ 610 Т 6013/19	4+0 4+0	VI		
14.	д-р Стефан Гоговски (асистент)	Вовед во теологија (задолжителен) (од 2020)	Т 1013/19	4+0	I		Христијанска етика  Докторат: „ <i>God-likeness: l’approccio sacramentale nell’unione fra Dio e l’essere umano. Teologia morale ortodossa di Stanley S. Harakas.</i> “ (2019)
		Христијанска етика со аскетска теологија I (задолжителен) (од 2020)	Т 5033/19	4+0	V		
		Христијанска етика со аскетска теологија II (задолжителен) (од 2020)	Т 6033/19	4+0	VI		
		Црковна архитектура со христијанска уметност (задолжителен) (од 2020)	Т 6063/19	4+0	VI		
15.	д-р Александар Крстаноски (асистент)	Црковнословенски јазик I (задолжителен) (од 2021)	Т 1053/19	2+1	I		Македонистика/Македонски јазик и лингвистика  Докторат: „Писменото културно наследство на манастирот Света Пречиста Кичевска“ (2020)
		Црковнословенски јазик II (задолжителен) (од 2021)	Т 2053/19	2+1	II		
		Црковнословенски јазик III (задолжителен) (од 2021)	Т 3063/19	2+1	III		
		Црковнословенски јазик IV (изборен) (од 2021)	Т408И/19	2+1	IV		
16.	д-р Илче Мицевски-Игнат	Апологетика	Т 5053/19	4+0	V		Теологија

	(асистент)	(задолжителен) (од 2020)					Докторат: „Рационалното познавање во теологијата на свети Јустин Поповиќ и отец Думитру Станилое“ (2019)
		Канонско право I (задолжителен) (од 2020)	Т 7053/19	5+1	VII		
		Канонско право II (задолжителен) (од 2020)	Т 8023/19	6+0	VIII		
17.	м-р Николче Ѓурчиновски (асистент)	Руски јазик I (изборен) (2018 и 2019)	ПБФ 181 Т 108И/19	1+1 2+2	I		Систематско богословие  Магистриум: „Православно богослужение“ (2012)
		Руски јазик II (изборен) (2018 и 2019)	ПБФ 263 Т208И/19	1+1 2+2			
		Литургика I (задолжителен) (од 2018)	ПБФ 710 Т 7013/19	4+1 4+2	VII		
		Литургика II (изборен, според програмата од 2019 задолжителен) (од 2018)	ПБФ 851 Т 8043/19	4+0 6+0	VIII		
18.	м-р Сашо Целески (асистент)	Канонско право I (задолжителен) (до април 2019)	ПБФ 750	5+1	VII		Канонско право  Магистриум: „Правно лице во римско-византиско право“ (2011)
		Канони и правила на Православната црква (изборен) (до април 2019)	ПБФ 751	2+0	VII		
		Канонско право II (задолжителен) (до април 2019)	ПБФ 820	6+0	VIII		
		Црковна архитектура со христијанска уметност (задолжителен) (до април 2019)	ПБФ 660	3+1	VI		
19.	Бобан Митевски (помлад асистент)	Догматика I (задолжителен)	ПБФ 520	4+2	V		Магистриум во изработка: „Покајанието во делата на свети Климент Охридски“
		Догматика II (задолжителен)	ПБФ 620	4+2	VI		
		Црковнословенски јазик I (задолжителен) (од 2018 до 2020)	ПБФ 150 Т 1053/19	2+1 2+1	I		
		Црковнословенски јазик II (задолжителен) (од 2018 до 2020)	ПБФ 250 Т 2053/19	2+1 2+1	II		
		Црковнословенски јазик III	ПБФ 370	2+1	III		

	(задолжителен) (од 2018 до 2020)	Т 3063/19	2+1		
	Црковнословенски јазик IV (изборен) (од 2018 до 2020)	ПБФ 462 Т408И/19	2+1 2+1	IV	
	Социјална теологија	ПБФ 464	3+1	IV	
	Црковно пееење I (од 2021)	Т 1063/19	2+2	I	
	Црковно пееење II (од 2020)	Т 2063/19	2+1	II	
	Црковно пееење III (изборен) (од 2021)	Т 309И/19	2+2	III	
	Црковно пееење IV (изборен) (од 2021)	Т413И/19	2+1	IV	

Табела 3а: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Втор циклус студии по теологија

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Втор циклус студии по теологија							
Ред бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Наставни дисциплини на наставникот на студиската програма	Код	Фонд на часови по наставна дисциплина	Семестар	Вкупен фонд на часови (годишно)	Научна област во која е стекнат докторат (магистериум) според Класификација, наслов на докторатот (магистериумот) и година на докторирање (магистрирање)
1.	д-р Ѓоко Ѓорѓевски (редовен професор на ПБФ)	Вовед во старозаветната теологија (задолжителен)	ТС2-101		I	20	Библиска теологија Докторат: „Прилог кон проучувањето на Соломоновата збирка од книгата Соломонови изреки (Изреки 10,1-22,16)“ (2001)
		Девтероканонски книги (изборен)	ТС2-107			20	
2.	д-р Ратомир Грозданоски (редовен професор на ПБФ)	Толкување на Библијата – новозаветна егзегеза (задолжителен)	ТС2-102		I	20	Филологија и теологија; библистика и средновековна книжевност Докторат: „Библијата во делата на свети Климент Охридски“ (2001)
		Библиска Македонија од апостол Павле до свети Климент (задолжителен)	ТС2-105		II	20	
3.	д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор на ПБФ)	Средновековна философија и теологија (задолжителен)	ТС2-103		I	20	Философија Докторат: „Nikolas Kabasilas – ein Weg zu einer Synthese der Traditionen (Никола Кавасила – еден пат кон синтеза на традициите)“ (2011)
		Академско пишување (задолжителен)	ТС2-106		III	20	
4.	д-р Дејан Борисов	Првиот и Вториот црковно-	ТС2-104		II	20	Црковна историја

	(вонреден професор на ПБФ)	народен собор на Македонската православна црква (задолжителен)					Докторат: „La doppia giurisdizione ecclesiastica nell’eparchia di Skopje nel XIX secolo e il metropolita di Skopje Teodosio“ (2012)
		Современа историја на Македонската православна црква (изборен)	ТС2-108			20	
5.	д-р Сашо Цветковски (редовен професор МАНУ)	Македонската средновековна црковна уметност XI-XIX век (изборен)	ТС2-109			20	
7.	д-р Ружица Цацаноска (редовен професор ИСППИ)	Социологија на религија (изборен)	ТС2-110			20	
8.	д-р Марија Тодоровска (вонред. професор – Филозофски факултет УКИМ)	Философија на религија (изборен)	ТС2-113			20	
9.	д-р Ристо Солунчев (вонред. професор – Филозофски факултет УКИМ)	Православното христијанство и современата култура (изборен)	ТС2-114			20	



Табела 36: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Специјалистички студии по методика на религиската настава

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Специјалистички студии по методика на религиската настава							
Ред бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Наставни дисциплини на наставникот на студиската програма	Код	Фонд на часови по наставна дисциплина	Семестар	Вкупен фонд на часови (годиш-но)	Научна област во која е стекнат докторат (магистериум) според Класификација, наслов на докторатот (магистериумот) и година на докторирање (магистрирање)
1.	д-р Ѓоко Ѓорѓевски (редовен професор на ПБФ)	Воспитанието и образованието во Библијата (изборен)	ТСМ2-108		I	20	Библиска теологија  Докторат: „Прилог кон проучувањето на Соломоновата збирка од книгата Соломонови изреки (Изреки 10,1-22,16)“ (2001)
2	д-р Анета Јовковска (доцент на ПБФ)	Воспитанието и образованието во Библијата (изборен)	ТСМ2-108		I	20	Компаративна педагогија  Методика на религиската настава  Докторат: „Образованието, духовноста и вредносните ориентации кај адолесцентите“ (2015)
		Компаративни религиски системи (изборен)	ТСМ2-105		I	20	
		Методика на религиската настава (задолжителен)	ТСМ2-104		II	20	

3	д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор на ПБФ)	Етика во религиите (задолжителен)	TCM2-101		I	20	Философија  Докторат: „Nikolas Kabasilas – ein Weg zu einer Synthese der Traditionen (Никола Кавасила – еден пат кон синтеза на традициите)“ (2011)
4	д-р Анета Баракоска (редовен професор на Институт за Педагогија – Филозофски факултет УКИМ)	Педагогија (задолжителен)	TCM2-102		I	20	
		Методика на воспитната работа (изборен)	TCM2-107		I	20	
5	д-р Вера Стојановска (редовен професор на Институт за Педагогија – Филозофски факултет УКИМ)	Педагогија (задолжителен)	TCM2-102		I	20	
		Образовна технологија (изборен)	TCM2-106		I	20	
6	д-р Орхидеја Шурбановска  (редовен професор на Институт за Психологија – Филозофски факултет УКИМ)	Педагошка психологија (задолжителен)	TCM2-103		I	20	

Табела 3в: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Трет циклус студии по теологија

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Трет циклус студии по теологија							
Ред. Бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Наставни дисциплини на наставникот на студиската програма	Код	Фонд на часови по наставна дисциплина	Семестар	вкупен фонд на часови (годишно)	Научна област во која е стекнат докторат (магистериум) според Класификација, наслов на докторатот (магистериумот) и година на докторирање (магистрирање)
1.	проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски (редовен професор на ПБФ)	Библиска реторика (изборен)	ТС3-207			30	Библиска теологија  Докторат: „Прилог кон проучувањето на Соломоновата збирка од книгата Соломонови изреки (Изреки 10,1-22,16)“ (2001)
		Псалмите во Новиот завет (изборен)	ТС3-213			30	
		Преводот LXX и девтероканонските книги (изборен)	ТС3-219			30	
2.	проф. д-р Ратомир Грозданоски (редовен професор на ПБФ)	Евангелие и живот - херменевтика и егзегеза (изборен)	ТС3-202			30	Филологија и теологија; библистика и средновековна книжевност  Докторат: „Библијата во делата на свети Климент Охридски“ (2001)
		Есхатологијата според апостол Павле (изборен)	ТС3-210			30	
		Апостол Павле за апостолството и љубовта	ТС3-			30	

		(изборен)	216				
3.	проф. д-р Стефан Санџаковски (професор во пензија)	Патрологија 1 и 2 (задолжителен)	ТС3- 205			30	Философија  Докторат: „Апофатичка философија на Corpus Aeopagiticum“ (1997)
		Патристичка философија од I до III век (изборен)	ТС3- 211			30	
		Теологија на исихазмот (изборен)	ТС3- 217			30	
4.	проф. д-р Аџо Гиревски (професор во пензија)	Современа пастирска теологија (изборен)	ТС3- 206			30	Теологија и јазик  Докторат: „Македонскиот превод на Библијата со посебен осврт врз неговата улога во современата мисија на Црквата“ (2003)
		Преводот на Библијата на македонски јазик (изборен)	ТС3- 212			30	
		Христијанско поклоништво во контекст на туризмот на 21 век (изборен)	ТС3- 218			30	
5.	д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор на ПБФ)	Методологија на научно- истражувачка работа со примери и примена во хуманистичките и општествените науки (задолжителен)	ТС3- 202			30	Философија  Докторат: „Nikolas Kabasilas – ein Weg zu einer Synthese der Traditionen (Никола Кавасила – еден пат кон синтеза на традициите)“ (2011)
		Византиска философија (изборен)	ТС3- 208			30	
		Евхаристиско богословие (изборен)	ТС3- 214			30	

		Богословски дискусии во доцна Византија (изборен)	ТС3-226			30	
6.	д-р Дејан Борисов (вонреден професор на ПБФ)	Народните здруженија во Македонија во XIX век и нивната вклученост во црковните работи (изборен)	ТС3-209			30	Црковна историја  Докторат: „La doppia giurisdizione ecclesiastica nell’eparchia di Skopje nel XIX secolo e il metropolita di Skopje Teodosio“ (2012)
		Црквата во Македонија во првата половина од XX век (изборен)	ТС3-215			30	
		Богословски дискусии во доцна Византија (изборен)	ТС3-226			30	
7.	проф. д-р Ружица Цацаноска (Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје)	Научно-истражувачка етика (општ дел за студиските програми на трет циклус на студии) (задолжителен)	ТС3-201			30	
		Научно-истражувачка етика со примери и примена во хуманистичките и општествените науки (задолжителен)					
		Методологија на научно-истражувачка работа (општ дел) (задолжителен)	ТС3-202			30	

		Методологија на научно-истражувачка работа со примери и примена во хуманистичките и општествените науки (задолжителен)					
		Академско пишување (изборен)	ТС3-203			30	
		Социологија на религија и социологија на морал (изборен)	ТС3-220			30	
8.	проф. д-р Јован Таковски (професор од ПБФ во пензија)	Догматика – Сотериологија (изборен)	ТС3-221			30	
9.	проф. д-р Јован Белчовски (професор од ПБФ во пензија)	Историја на МПЦ, Црковна историја 1951 - 1967 година (изборен)	ТС3-224			30	
10.	проф. д-р Александар Трајановски (професор од Институт за национална историја – УКИМ – Скопје во пензија)	Црковно-просветниот и духовно-културниот развој на Р. Македонија (изборен)	ТС3-220			30	
		Македонската православна црква-Охридска архиепископија и македонскиот културно-	ТС3-223			30	

		национален развiток (изборен)					
		Историја на православните помесни цркви (изборен)	ТС3-225			30	
11.	доц. Д-р Весна Забијакин-Чатлеска (Институт за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје)	Методологија на научно-истражувачка работа (општ дел)  (задолжителен)  Методологија на научно-истражувачка работа со примери и примена во хуманистичките и општествените науки  (задолжителен)	ТС3-202			30	
		Академско пишување (изборен)	ТС3-203			30	

Табела 4: Реализација на наставата и методи за проверка на знаењата

Реализација на наставата и методи за проверка на знаењата					
Ред бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата		Реализирање на наставата преку надворешна соработка (проекти, теренска настава, посети и др.)	Вид на современа технологија која се користи за време на предавањата
1.	проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски (редовен професор)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Zoom, Презентации во PowerPoint
		семинарски работи (есеи)	10-15%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	5-10%		
		редовност	10%		
		проекти	5-10%		
		друго	/		
2.	проф. д-р Ратомир Грозданоски (редовен професор)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Zoom, Презентации во PowerPoint, мапи, фотографии и филмови со библиски настани, личности и места;  Пронаоѓање на библиски места и личности или настани, на интернет (заедничка активност на помали групи студенти по 2-
		семинарски работи (есеи)	Услов за испит		
		усни испити	100%		
		активност на часовите (вежби)	20%		



		редовност	10%		3).
		проекти	/		
		друго	/		
3.	проф. д-р Дејан Борисов (вонреден професор)	колоквиуми	70%	Посета на музеи, цркви и манастири, собирање на стари слики и литература од/за црквите и манастирите во Македонија.	ZOOM, Exam.net, Focusky презентации. Видео и интерактивни проекции
		семинарски работи (есеи)	20%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	5%		
		редовност	10%		
		проекти	/		
		друго	20%		
4.	проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Онлајн настава
		семинарски работи (есеи)	15%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	7,5%		
		редовност	7,5%		
		проекти	/		
		друго	/		
5.	доц. д-р Анета	колоквиуми	70%	Студентите реализираат	Zoom, Exam.net, Презентации во

	Јовковска (доцент)	семинарски работи (есеи)	15%	практична настава по предметот методика на религиската настава во средното богословско училиште во Скопје.	PowerPoint
		усни испити	70%		
		активност на часовите	7,5%		
		редовност	7,5%		
		проекти	/		
		друго	/		
6.	доц. д-р Виктор Недески (доцент)	колоквиуми	70%		Компјутер и прожектор
		семинарски работи (есеи)	10%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	10%		
		редовност	10%		
		проекти	10%		
		друго	/		
7.	д-р Марија Гиревска (лектор)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Видео и аудио, платформи за учење на далечина, печатен и електронски материјал за учење.
		семинарски работи (есеи)	/		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	10%		
		редовност	5%		

		проекти	15%		
		Преводи од англиски на македонски и обратно	15%		
8.	асс. д-р Дарко Анев (асистент)	колоквиуми	70%	Проекти со заеднички предавања од други факултети и предавања со одредена група на студенти во соработка со други факултети од странство.	Компјутер  предавања надвор од рамките на задолжителните часови, reading circle, теологија и филм (споредби со имплементирана теологија во кинематографијата – факултативно, само заинтересирани студенти (надвор од задолжителните предавања)
		семинарски работи (есеи)	Услов за испит		
		усни испити	100%		
		активност на часовите	20%		
		редовност	10%		
		проекти	/		
		друго:	/		
9.	асс. д-р Стефан Гоговски (асистент)	колоквиуми	70%		Microsoft Word и Power Point
		семинарски работи (есеи)	10%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	10%		
		редовност	15%		
		проекти	5%		
		друго	/		

10.	асс. д-р Илче Мицевски-Игнат (асистент)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Предавање на далечина (online), платформа Zoom, подготовка на PPT презентации
		семинарски работи (есеи)	15%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	5%		
		редовност	10%		
		проекти	/		
		друго	/		
11.	асс. д-р Александар Крстаноски (асистент)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Zoom платформа за предавање на далечина
		семинарски работи (есеи)	15%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	15%		
		редовност	/		
		проекти	/		
		друго	/		
12.	м-р Кирче Трајанов (асистент)	колоквиуми	70%	По предметот Омилитика, како дел од практичната настава студентите имаат можност за време на богослуженијата да ги следат проповедите, но	Видео проектор, презентации во Powerpoint
		семинарски работи (есеи)	15%		
		усни испити	100%		
		активност на часовите	10%		

		редовност	5%	исто така и самите да произнесат проповеди.	
		проекти	5%		
		друго	/		
13.	асс. м-р Борче Грамбозов (асистент)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Видео формати за Projector / PPP – PowerPoint презентации;
		семинарски работи (есеи)	10%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	10%		
		редовност	10%		
		проекти	/		
		друго	/		
14.	асс. м-р Николче Ѓурчиновски (асистент)	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Projector/PPP – PowerPoint презентации
		семинарски работи (есеи)	15%		
		усни испити	70%		
		активност на часовите	5%		
		редовност	10%		
		проекти	/		
		друго	/		
15.	асс. м-р Бобан	колоквиуми	70%	////////////////////////////////////	Zoom платформа, интернет, он-

Митевски (помлад асистент)	семинарски работи (есеи)	15%		line литература
	усни испити	70%		
	активност на часовите	10%		
	редовност	5%		
	проекти	/		
	друго	/		

### **Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор и трет циклус студии**

Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор и трет циклус студии по теологија, како и специјалистичките студии по методика на религиската настава е иста кај сите наставници и е распределена на следниов начин:

колоквиуми	70%
семинарски работи (есеи)	15%
усни испити	70%
активност на часовите	5%
редовност	10%
проекти	/
друго	/

При наставата од втор и трет циклус студии се користи Видео формати за Projektor/ PPP – PowerPoint презентации.

Табела 5: Публикации, стручна литература, семинари и проекти

Публикации, стручна литература, семинари и проекти						
Ред. бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Број на публикации и научни трудови во последните четири години	Авторство на учебници и учебни помагала	Учество на семинари, конференции и научни собири (домашни и меѓународни) во последните пет години	Гостувања како предавач на други факултети или институти	Реализирани проекти во последните четири години
1.	проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски (редовен професор)	1 публикација 29 научни труда	/	23	/	/
2.	проф. д-р Ратомир Грозданоски (редовен професор)	1 публикација 9 научни труда	Македонија и Македонците во Библијата – библиска вистина/Macedonia and the Macedonians in the Bible – bible truth, Скопје-Skopje 2018	9	/	/
3.	д-р Дејан Борисов (вонреден професор)	6 научни труда 8 стручни труда	Скрипти по предметите: Историја на христијанската црква I и Историја на христијанската црква II (се ажурираат секоја година)	6	/	/
4.	д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор)	2 публикации 6 научни труда	Необјавени авторски и преведени материјали по предаваните предмети	11	/	5
5.	д-р Анета Јовковска (доцент)	Коавтор на една монографија (2021) 11 научни труда	Необјавени авторски материјали по предметите христијанска педагогија, методика на религиската настава, дидактика, библиско и светоотечко учење за воспитанието и историја на религиите	8	2 предавања во институции од јавен интерес	5

6.	д-р Виктор Недески (доцент)	17 научни труда	/	15	/	2
7.	д-р Марија Гиревска (лектор)	32 (преводи, рецензии, прилози и научни трудови)	English for Theology 1&2 (2018)	12	6	10
8.	д-р Дарко Анев (асистент)	5 научни труда	Скрипта за изучување на старогрчкиот јазик	10	4	3
9.	д-р Стефан Гоговски (асистент)	7 научни труда	/	4	/	/
10.	д-р Илче Мицевски- Игнат (асистент)	5 научни труда	/	6	/	/
11.	д-р Александар Крстаноски (асистент)	6 научни труда	/	4	/	/
12.	м-р Кирче Трајанов (асистент)	7 научни труда 12 текстови објавени во списанија	Од историјата до есхатонот (еклесиолошко-мисиолошки согледувања), Магор 2020	6	/	/
13.	м-р Борче Грамбозов (асистент)	5 научни труда	/	4	/	/
14.	м-р Николче Гурчиновски (асистент)	/	/	/	/	/
15.	Бобан Митевски (помлад асистент)	3 научни труда	/	4	1	3



**Табела 6: Ангажман на наставниците и соработниците во други институции**

Ангажман на наставниците и соработниците во други институции			
Ред. бр.	Наставник и звање (име и презиме)	Други ангажмани во рамките на Православниот богословски факултет	Ангажман во други институции
1.	д-р Ѓоко Ѓорѓески (редовен професор)	Декан на Факултетот Главен и одговорен уредник на <i>Годишниот зборник</i> на ПБФ	Генерален секретар на Македонското библиско здружение
2.	д-р Милан Ѓорѓевиќ (вонреден професор)	Продекан на Факултетот Член на Редакцискиот одбор на <i>Годишниот зборник</i> на ПБФ	МИТ Универзитет Скопје
3.	д-р Дејан Борисов (вонреден професор)	Продекан на Факултетот (од јуни 2020) Секретар на Редакцискиот одбор на <i>Годишниот зборник</i> на ПБФ Претседател на комисијата за еквиваленција на испити Претседател на одборот за соработка и доверба со јавноста (до јуни 2020) Претседател на комисијата за самоевалуација (2021)	Член на Сенатот при УКИМ (јуни 2017- јуни 2020) Пратеник на САС на МПЦ-ОА за Полагањето на зрелосниот матурски испит на 50та генерација богослови при МПБ „Свети Климент Охридски“ – Драчево, Скопје, 02 јуни – 15 јуни 2018 година
4.	д-р Анета Јовковска (доцент)	Член на комисијата за еквиваленција на испити Претседател на одборот за соработка и доверба со јавноста (од јуни 2020) Член на комисијата за самоевалуација (2021)	Член на Сенатот при УКИМ (од јуни 2020) Координатор на проекти во Македонското библиско здружение
5.	д-р Виктор Недески (доцент)	/	Раководител на секцијата Теологија на Втората Демирхисарска летна школа 2018 Раководител на секцијата Теологија на Третата Демирхисарска летна школа 2019 Раководител на секцијата Теологија на Четвртата Демирхисарска летна школа 2021
6.	д-р Дарко Анев	Член на комисијата за самоевалуација (2021)	Предавања на колоквиумски средби со теолошкиот

	(асистент)		факултет од Берлин, Grekum – предавања на факултетот од Преторија (Јужна Африка) и докторски колоквиуми со теолошкиот факултет од Берлин и Јоханесбург (јужна Африка), Едиторство, и превод на старозаветни и новозаветни текстови (Bibel Society)
7.	Бобан Митевски (помлад асистент)	/	Шеф на Кабинетот на Архиепископот на МПЦ

## 14. Студенти

Структурата на студентите на Православниот богословски факултет е прикажана со табела 7, 7а, 8, 9, 10 и 11.

**Табела 7: Структура на запишани студенти на I циклус студии во сите години на студии**

Структура на запишани студенти на I циклус студии во сите години на студии						
Академска година	Редовни			Вонредни		
	Машки	Женски	Вкупно	Машки	Женски	Вкупно
2017/18	50	1	51	31	6	37
2018/19	54	1	55	19	4	23
2019/20	54	1	55	19	2	21
2020/21	51	0	51	14	3	17
2021/22	55	2	57	22	0	22

**Табела 7а: Структура на запишани студенти на II циклус студии по теологија**

Структура на запишани студенти на II циклус студии по теологија						
Академска година	Едногодишни студии			Двогодишни студии		
	Машки	Женски	Вкупно	Машки	Женски	Вкупно
2017/18	5	0	5	0	0	0
2018/19	1	0	1	0	0	0
2019/20	2	0	0	1	0	0
2020/21	1	0	1	0	0	0
2021/22	2	1	3	0	0	0

**Табела 7б: Структура на запишани студенти на специјалистички студии по методика на религиската настава**

Структура на запишани студенти на специјалистички студии по методика на религиската настава			
Академска година	Едногодишни студии		
	Машки	Женски	Вкупно
2020/21	0	2	2
2021/22	1	0	1

**Табела 7в: Структура на запишани студенти на докторски студии**

<b>Структура на запишани студенти на докторски студии</b>			
<b>Академска година</b>	<b>докторски студии</b>		
	<b>Машки</b>	<b>Женски</b>	<b>Вкупно</b>
<b>2019/20</b>	1	0	1
<b>2020/21</b>	0	0	0
<b>2021/22</b>	0	0	0

**Табела 8: Број на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска година**

<b>Број на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска година</b>		
<b>Генерација</b>	<b>Број на запишани</b>	<b>Просечен број поени од средно училиште</b>
<b>2017/18</b>	18	/
<b>2018/19</b>	22	/
<b>2019/20</b>	18	/
<b>2020/21</b>	13	/
<b>2021/22</b>	21	/

**Табела 9: Постигнат успех на студентите**

<b>Постигнат успех на студентите</b>				
<b>Академска година</b>	<b>Бр. на студенти кои го полагаа испитот преку колоквиуми</b>	<b>Бр. на студенти кои го положиа испитот преку колоквиуми</b>	<b>Процент на студенти кои го положиа испитот преку колоквиуми</b>	<b>Просечна оценка на студентите кои го положиа испитот преку колоквиуми</b>
2017/18	52	38	62%	8,0
2018/19	50	33	63%	7,9
2019/20	51	30	64%	8,1
2020/21	49	31	70%	8,4
2021/22	55	40	73%	8,3

**Табела 10: Вкупен број на дипломирани студенти во последните 5 години**

<b>Вкупен број на дипломирани студенти во последните 5 години</b>				
<b>Академска година</b>	<b>Бр. на студенти кои го полагаа завршниот испит</b>	<b>Бр. на студенти кои го положиа завршниот испит</b>	<b>Процент на студенти кои го положиа завршниот испит</b>	<b>Просечна оценка на студентите кои го положиа завршниот испит</b>
2017/18	8	8	100%	10,0
2018/19	5	5	100%	9,00
2019/20	12	12	100%	8,66
2020/21	0	0	/	/
2021/22	1	1	100%	10,0
<b>вкупно</b>	26	26	100%	9,42

**Табела 11: Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање во соодветната академска година**

<b>Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање во соодветната академска година</b>						
<b>Вкупен број на дипломирани студенти</b>	<b>Број на дипломирани студенти после</b>					<b>Просечен успех на дипломираните студенти</b>
	<b>3 год.</b>	<b>4 год.</b>	<b>5 год.</b>	<b>6 год.</b>	<b>&gt; 6 год.</b>	
<b>2017/18</b>	/	2	1	/	5	8,15
<b>2018/19</b>	/	2	/	1	2	7,49
<b>2019/20</b>	/	2	1	/	9	7,74
<b>2020/21</b>	/	/	/	/	/	/
<b>2021/22</b>	/	/	/	/	1	7,12
<b>вкупно</b>	0	6	2	1	17	7,62

**Табела 11а: II циклус студии по теологија – вкупен број на студенти кои магистрирале**

<b>II циклус студии по теологија – вкупен број на студенти кои магистрирале</b>						
<b>година</b>	<b>Едногодишни студии</b>			<b>Двогодишни студии</b>		
	<b>Машки</b>	<b>Женски</b>	<b>Вкупно</b>	<b>Машки</b>	<b>Женски</b>	<b>Вкупно</b>
<b>2018</b>	1	1	2	1	0	1
<b>2019</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2020</b>	1	1	2	0	0	0
<b>2021</b>	0	0	0	0	0	0

Табела 11б: специјалистички студии по методика на религиската настава – вкупен број на студенти кои специјализирале

специјалистички студии по методика на религиската настава – вкупен број на студенти кои специјализирале			
година	Едногодишни студии		
	Машки	Женски	Вкупно
2021	0	2	2

Табела 11в: III циклус докторски студии по теологија – вкупен број на студенти кои докторирале

III циклус докторски студии по теологија – вкупен број на студенти кои докторирале			
Академска година	Докторски студии		
	Машки	Женски	Вкупно
2020	0	0	0
2021	0	0	0

## 15. Библиотека

Факултетот располага со една општа библиотека со читална, со која се користат наставниците и студентите. Библиотечниот фонд изнесува над 9000 примероци.

Освен неа, постои и легат – завештена библиотека, оставина од првиот декан на Факултетот архиепископот Гаврил и таа брои 2000 примероци. Има и кабинетски библиотеки кои им служат на наставниците. Својата задача библиотеките ја остваруваат со набавка и средување на книги, списанија и други публикации од областа на предметите што се изучуваат во Факултетот, како и од други дисциплини. Во склоп на Библиотеката има Археографска комисија која се грижи за прибирање на ракописни и старопечатени книги во специјален библиотечен фонд при Факултетот. Таа води грижа за заштита на ракописите и старопечатените книги, како и за нивно проучување и презентација пред научната јавност.

Податоците за библиотеката при Православниот богословски факултет се содржани во табела 12.

Табела 12: Податоци за библиотеката

Податоци за библиотеката		
Карактеристики на библиотечниот фонд		Бр.
Број на книги набавени во последните 4 години	домашни	94
	странски	82
Вкупен број на списанија од областа на студиската програма во последните 4 години	домашни	8
	странски	7
Број на компјутери во библиотеката		1
Поврзаност на библиотеката со Интернет		да
Апарат за фотокопирање		не
Печатач		не

**Забелешка:** На Факултетот е пристигната донација со над 3000 примероци библиска литература (22 палети) од страна на Католичкиот институт за библски дела од Штутгарт. Оваа литература ќе биде заведена во библиотечниот фонд во 2022 година.



## 16. Дидактички простор

За изведување на наставата, на Факултетот му се дадени на располагање:

- масивната зграда во месноста Капиштец - Скопје, со корисна површина од 800 м<sup>2</sup>;
- манастирскиот храм (со дворниот простор околу него од 1 хектар површина), во непосредна близина на спомнатата зграда, заради извршување на богослужби, како составен дел од практичната настава;
- пред Факултетот има и паркинг-плац за 40 коли.

Постои потреба за зголемување на просторот во висина за кабинети на наставниците и дислоцирање на катедра за црковна уметност и конзервација и заштита на стари икони и слики како и книговезница.

Структурата на дидактичкиот простор е прикажана во табела 13, 14, 15, 16 и 17.

**Табела 13: Видови на дидактички простор**

Видови на дидактички простор	Површина во м <sup>2</sup>
Простор за изведување настава	500
Административна зграда	300
Вкупно	800

**Табела 14: Видови опрема**

Видови опрема		
Опременост	Бр.	Вкупен капацитет на седишта
Предавални со современа аудио-визуелна опрема:	4 предавални	140
	1 амфитеатар	120
Специфична опрема за определена студиска програма	/	
Компјутерска училница	0	0
<b>ВКУПНО</b>	<b>5</b>	<b>190</b>

Табела 15: Опременост на компјутерски лаборатории

Опременост на компјутерски лаборатории	
Вид на опрема	Бр.
Број на компјутери	5
Интернет приклучоци (вкупно)	Целосна покриеност со wi-fi
ЛЦД Проектори	5
Скенери	1
Печатачи	8
Друго (да се наведе)	/
Фотокопир	1

Табела 16: Пристап до интернет

Пристап до интернет		
Карактеристики на интернет приклучоци		Бр.
Вкупен број на интернет мрежни приклучоци		Целосна покриеност со wi-fi
Број на интернет приклучоци за:	студенти	неограничено
	академски кадар	неограничено
	администрација	неограничено
	библиотека	неограничено

Табела 17: Пристап до информациски бази

Пристап до информациски бази		
Вид на информациските бази		Бр.
Вкупен број на приклучоци на бази		Сите имаат пристап до нив
	УКИМ	1
	МПЦ	1
<b>ВКУПНО БАЗИ</b>		<b>2</b>


Извештајот го подготви Комисијата за самоевалуација на Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје во состав:

вон. проф. д-р Дејан Борисов, претседател



Скопје, 14.12.2021 година

доц. д-р Анета Јовковска, член



ас. д-р Дарко Анев, член



дипл. теолог Цветанка Каруловска, член

